

СРЕДНОШКОЛЦИ ОД ДЕЛЧЕВО ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА "PLATINIUM PRIZE" НА СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ

Дека и Македонија има со кого да се гордее доказ се професорката Роза Стаменковска и нејзините ученици Ана Георгиевска, Елена Георгиевска, Зоран Димитровски и Жиќица Паговски од средното општинско училиште "Методи Митевски Брицо" од Делчево. Неодамна тие ја изразуваа македонската јавност објавувајќи дека токму нивната веб-страница им донесе прва награда ("Platinum Prize"), која ја доделува Фондацијата "Globalschoolnet". Секој ученик од победничкиот тим добива стипендија од 2.000 американски долари, а училиштето и професорката по 500 американски долари парична награда. Минатите години за победниците се организирано патување за Вашингтон, каде на церемонија организирана од Стејт департментот се доделувале наградите, но оваа година поради ограничениот буџет на Фондацијата "Globalschoolnet", не е предвидено патување. Меѓутоа, Владата на Република Македонија им излезе во пресрет и се понуди да им ги покрие тро-



кедонка, но живее и работи во САД), го добивме и линкот за натпреварот "Doors to Diplomacy", на кој се пријавивме. Ова е интернационален натпревар за образовна веб-стра-

и траеше сè до 21 март 2006 година кога требаше целата веб-страница да биде завршена и ставена на Интернет. Потоа до 16 април 2006 година требаше да извршиме

четвртото место, односно добивме пофалница. Темата која ја работевме беше многу чувствителна за нас. Проектот го нарековме 'Сите заедно-обединет свет' (или 'Градиме соживот'). Направивме една прекрасна веб-страница, во која ги опишавме обичаите, јазикот, религијата, културата на сите националности во Македонија (www.unitedworld.mmbrico.com). Оваа година се одлучивме за една поглобална тема, а тоа е сиромаштијата во светот, со посебен акцент на детската сиромаштија и со неа ја освоивме првата награда, 'Platinum Prize', заедно со Виртуелното училиште од Орlando, Флорида. Многу сум горда на успехот на учениците, а сите заедно сме горди што ја освоивме првата награда и што ја претставивме нашата

МЛАДАТА ИНТЕЛ ДЕКА НЕ СМЕ САМ



■ Пишува: Милева ЛАЗОВА

шоците за патувањето до Вашингтон, така што наградата сосема заслужно ќе се најде во рацете на овие млади луѓе.

КРИТЕРИУМИ

"Нашето училиште - вели професорката Стаменковска - е вклучено во неколку проекти. Еден од тие проекти беше и проектот 'Поврзување на училиштата од Југоисточна Европа и САД преку Интернет', спонзориран од американската Влада и ЦРС. Во секојдневните контакти со нашиот координатор од САД, Зоја Наскова (која инаку е Ма-

ница за важноста на меѓународните односи и дипломатијата. Има осум категории. Секој учесник на натпреварот може да формира еден или повеќе тимови од два до четири ученика, на возраст од 15 до 18 години и може да се пријави само во една категорија со еден тим (ако има повеќе тимови, со секој тим посебна пријава). Ние формираме само еден тим и ја избравме втората категорија - мир, демократија, социјални прашања. Пријавувањето почна со објавувањето на конкурсот на Стејт департментот на 17 октомври 2005 година

Натпреварот "Doors to Diplomacy" се одржува секоја година во организација на американскиот Стејт департмент во соработка со фондацијата "Globalschoolnet". На него можат да учествуваат средни училишта од цел свет, а оваа година биле пријавени 305 училишта од 46 земји.

"Многу сум горда на успехот на учениците, а сите заедно сме горди што ја освоивме првата награда и што ја претставивме нашата земја во вистинско светло и под нејзиното уставно име", вели професорката Роза Стаменковска.

евалуација на шест пријавени веб-страници, со што натпреварот беше затворен. Минатата година го освоивме

земја во вистинско светло и под нејзиното уставно име".

Проектот е идеја на група ученици, кои со својот креа-



Елена: Многу сум среќна што ја зедовме првата награда. Секогаш велам нека победи најдобриот. Понекогаш најмногу помага оптимизмот кој ми дава стимул да се борам за тоа што го сакам и да ја постигнам мојата цел. Среќна сум што ја претставивме нашата земја за која многумина и не знаат каде се наоѓа на картата, а други ја знаат и како една мала точка

во географскиот атлас. Ова е успех не само за нас, за училиштето, туку и за градот и, се разбира, за Македонија.

Зоран: Чувството да се биде победник на светско ниво е навистина прекрас-



но. Учествувањето на еден ваков натпревар во светски рамки беше огромно позитивно искуство за мене и научив дека ништо во животот не е невозможно. Доколку се верува во работата која се работи и доколку се вложи доволно труд, успехот нема да изостане.



Ана: Навистина бев импресионирана кога дознав дека сме победници на интернационалниот конкурс "Doors to Diplomacy", затоа што нашата напорна шестмесечна работа вроди со плод - освојување на првото место. Се чувствувам горда и возбудена затоа што се исполни целта за која толку напорно работевме. За мене овој конкурс претставува дополнително огромно искуство и навистина сме горди на постигнатиот успех.



Жикица: Да се биде победник на интернационално ниво е голема гордост за мене и за мојот тим. Вложениот труд, напорната работа и желбата да ја претставуваме нашата земја во најдобро светло се преточи во победа која многу ни значи. Многу сме среќни и задоволни бидејќи ја претставуваме нашата земја и горди сме што сме Македонци!

ИГЕНЦИЈА ПОКАЖА О ТОЧКА ВО АТЛАСОТ

тивен потенцијал ќе овозможат промоција на проблемот и ќе дадат соодветно решение за него. По повеќето направени Интернет и медиумски истражувања и разгледувајќи ја реалната состојба во светот, невработеноста, зголемувањето на популацијата, тероризмот, криминалот и корупцијата дошле до заклучок дека тоа се главните фактори кои го донесоа светот на работ на сиромаштијата кај младите. Свесни за фактот дека повеќето деца живеат без домови, без храна, без облека, а со тоа немаат можност за образование и продолжување на својот живот, тие осознале дека човештвото се соочува со сиромаштија кај децата. Децата од це-

лиот свет го испраќаат својот глас кон човештвото, а како што велат овие млади луѓе, ние сме тука да им обезбедиме подобар живот.

ЦЕЛИ

Проектот има повеќе цели, како подигнување на свеста кај возрасните за проблемот на сиромаштијата кај децата, намалување на сиромаштијата кај децата преку промоција на последиците (кои можат децата да ги доведат во многу тешка состојба), обединување на сите млади (дипломати) за креирање заедничка резолуција (која ќе биде доставена до сите влади во цел свет).

Доколку заминат за Ва-

шингтон победничкиот тим има желба да се сретне со нашите иселеници од Македонија и токму ним да им го презентира проектот, за да можат да продолжат со неговата имплементација и со борбата со сиромаштијата.

"Секоја година - додава професорката Стаменковска - за победничкиот тим на натпреварот 'Doors to Diplomacy' имаше организирано патување за Вашингтон каде се доделуваа наградите. Сите трошоци ги покриваше Фондацијата 'Globalschoolnet'. Оваа година, поради ограничениот буџет, Фондацијата не е во можност да ги покрие трошоците и тоа беше кажано уште при објавувањето на конкурсот. Владата одлучи

да ни ги покрие трошоците за патувањето до Вашингтон и се надеваме дека ќе патуваме некаде во јули. Инаку, учениците не можат да ги користат парите за сопствени цели. Тие не добиваат кеш награда. Наградата е стипендија која можат да ја искористат откако ќе се запишат на факултет и тоа на било кој секаде во светот. Фондацијата ќе ги пренесе парите на сметката на факултетот, на име на студентот".

На прашањето дали тимот и натаму ќе учествува на овој натпревар, нивниот одговор е дека "Doors to Diplomacy" веќе не им е предизвик. Тие планираат да учествуваат на други вакви слични натпревари.